

БУДИМПЕШТА 8^{МИ} МАРТ (АВИОН)

1. ден 12.03.2020 (четврток) Скопје - Будимпешта

Состанок со групата на меѓународниот аеродром во Скопје, во 13:30 часот. Полетување кон Будимпешта во 15:35 часот. Слетување во Будимпешта во 17:00 часот. Организиран панорамски разглед на градот: Плоштадот на Хероите, Операта, Андраши булеварот, црквата Матије Корвина, Парламентот, Кралската Палата. Трасфер до хотелот и сместување. Слободно време за прошетки или факултативна посета на традиционален Маџарски ресторан. **Ноќевање.**

2. ден 13.03.2020 (петок) Будимпешта

Појадок. По појадокот следува пешачки разглед на градот, а по истиот и можност за факултативна посета на ЗОО во Будимпешта. Во попладневните часови можност за посета на Тропикариумот и познатиот трговски центар Цампона. Во вечерашните часови можност за организиран факултативно крстарење на брод по Дунав. **Ноќевање.**

3. ден 14.03.2020 (сабота) Будимпешта - Szechenyi thermal bath

Појадок. Ви предлагаме можност за релаксација и опуштање во една од трите најпознати термални бањи во Будимпешта, Szechenyi thermal bath (факултативно). Овде може да уживате во извонредните природни термални води со температури од 74°C и 77°C распоредени во 18 базени, од кој секако централно најголема атракција се трите надворешни базени, со три различни температури (базен во кој би можеле да пливате со температура од 27°C, "авантуристички" плиток базен со масажни млазници и температура од 33°C и базен кој содржи минерални води со температура од 38°C, како и 10 сауни, парни бањи, понуда на различни видови масажи, третмани на лице, но и многу повеќе. Слободно време за ноќна забава. Индивидуално враќање во хотел. **Ноќевање.**

4. ден 15.03.2020 (недела) Будимпешта - Скопје

Појадок во хотел. Одјавување од хотел и трансфер до аеродром. Полетување кон Скопје во 13:40 часот. Пристигнување во Скопје во 15:00 часот.

Цена: 189 € за уплата до 31.01.2020

Редовната цена: 239 €

Цената вклучува:

- Директен лет на релација Скопје - Будимпешта - Скопје со авиокомпанијата Wizz Air;
- Мала кабинска (ТОРБА/РАНЕЦ) до 8 kg. и максимални димензии 40x30x25 cm;
- Организирани прошетки според програмата со придружник од агенцијата;
- Сместување во двокреветни соби во хотел - 3 ноќевања со појадок;
- Трансфер аеродром - хотел - аеродром;

Цената не вклучува:

- Аеродромски такси - 3.100 мкд (50€);
- Влезници за ЗОО - 18 €
- Посета на Szechenyi thermal bath (влезница и трансфер со јавен превоз) - 35 €;
- Тропикариум – 20 еур
- Вечера во национален ресторан - 25 еур
- Крстарење со брод – 20 еур
- Тикети за јавен трансфер
- Влезници за музеите и културно - историските споменици;
- Задолжително патничко - здравствено осигурување;
- Доплата за еднокреветна соба;

Напомена:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници.
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи.
- За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- За овој програм важат Општите Услови на патување на Т.А TravelX Скопје.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци од завршувањето на патувањето

Општи напомени за патување:

- Туристичката агенција го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.